



Градоначалник на Општина Свети Николе

тел: + 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911

e-mail: info@svetnikole.gov.mk

www.svetnikole.gov.mk

Датум на прием

___/___/___ год.

Време на прием

___:___ час.

АРХ.БР.

БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

Податоци за подносителот на барањето

Име и Презиме (назив на фирма)*	<input type="text"/>		
ЕМБГ/ЕДБ*	<input type="text"/>	Телефон за контакт	<input type="text"/>
Улица и број	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>

*задолжително да се потполни

Барам да ми се издаде решение за утврдување на данок на промет на недвижности и права врз основа на

Докази кои странката ги приложува кон барањето

Пријава за утврдување на данок на промет на недвижности и права	Лична карта (фотокопија)
Договор за купопродажба во _____ примероци оригинали	Уверение за платени даноци за секоја странка-го издава даночно одделение.
Договор за физичка делба во _____ примероци оригинали	Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија, во износ од 50,00 денари за поднесено барање
Договор за размена во _____ примероци оригинали	Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија, во износ од 250,00 денари за издавање на решение.
Судска пресуда во _____ примероци – _____ оригинал и _____ копии заверени кај нотар или суд и фотокопија од лична карта од подносителот	ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден имотен лист
Имотен лист (фотокопија)	ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден извод на родените/венчаните
Согласност за користење на лични податоци	Друго _____

*задолжително да се заокружи што се поднесува

Административната такса се плаќа на образец ПП50 на уплатна сметка 84016303182 приходна шифра 722315 прогр.00

Докази кои Општина Свети Николе, Одделение за администрирање со даноци и комунални такси ги прибавува со согласност на барателот

Имотен лист (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест)	Извод на родените/венчаните (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест)
Друго _____	

*задолжително да се заокружи што се поднесува

БАРАТЕЛ

Име и презиме <input type="text"/>	Потпис <input type="text"/>
------------------------------------	-----------------------------

-----*Потполнува институцијата*

Примил - Референт за едношалтерско работење

Име и презиме <input type="text"/>	Потпис <input type="text"/>
------------------------------------	-----------------------------